



**С О О П Ш Т Е Н И Е   З А   У П И С   Н А  
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 И ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН  
СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ**

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година и заверката на летниот семестар од учебната 2021/2022 година ќе се врши во периодот од:

**21.09.2022 година до 30.09.2022 година  
(преку шалтерите на студентската служба)  
во периодот од 11,00 - 14,00 часот**

**Пријавувањето по електронски пат е задолжително за сите студенти и ќе биде достапно до 30.09.2022 година**

По овој рок online пријавувањето ќе биде оневозможено и студентите запишувањето на семестарот ќе можат да го извршат со казна во висина од 500 ден. (најдоцна до 15.10.2022 година).

На шалтер нема да бидат примени некомплетни документи.

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната **2022/2023** година и заверката на летниот семестар од учебната 2021/2022 година ќе се врши во следните термини:

Ден	Година на студии
21 и 22.09.2022	II година
23 и 26.09.2022	III година
27 и 28.09.2022	IV година
29 и 30.09.2022	IV <sub>2</sub> година (повторувачки семестар)



**Потребни документи за запишување и заверка на семестар:**

**1. ИНДЕКС**

**2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР (А3)** (се запишуваат предметите кои се пријавуваат за слушање во зимскиот семестар во учебната **2022/2023**).

**3. СТАТИСТИЧКА ЛИСТА (Образец ВОИ.20)** за учебна **2022/2023**.

**4. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР (А4)** (се запишуваат предметите кои се слушале во летниот семестар од учебната **2021/2022**).

**Напомена: Зажително е предметниот наставник да додели во Iknow системот, дека студентот добива потпис.**

**5. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50)**, во корист на Машински факултет на **СМЕТКА 10000000063095, ЕДИНКА КОРИСНИК 1600104278 788 11, ПРИХОДНА ШИФРА 723012 41 и НАЧИН 2.**

- студентите кои се запишани во државна квота (со надоместок за студирање во висина од 200 eur) треба да уплатат **6 150 ден.**, со цел на дознака - прва рата од партиципација,
- студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина од 400 eur), треба да уплатат **12 300 ден.**, со цел на дознака - прва рата од школарина.

**6. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50)** за уплатени **450 ден.**, со цел на дознака - тетратки и книжен фонд, во корист на Машински факултет на **СМЕТКА 10000000063095, ЕДИНКА КОРИСНИК 1600104278 788 11, ПРИХОДНА ШИФРА 723019 41 и НАЧИН 2.**

**7. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50)** за уплатени **750 ден.** - за информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ за Машински факултет Скопје, на **СМЕТКА 160010368978818, депонент - НБРМ, со трезорска сметка 10000000063095, повикување на број 723012, програма 41.**

**8. Потврда за обавена практична настава,** (за студентите запишани на прв циклус четиригодишни студии во учебната 2019/2020 и 2020/2021 година, верификувана со потпис од страна на менторот на студиската програма. Студентите кои нема да достават потврда за обавена пракса, **нема** да можат да запишат зимски семестар во учебната 2022/2023 година.

Студентите се должни да се најават на страницата на iknow системот, линк: <http://www.iknow.ukim.edu.mk> и по електронски пат да ги пријават предметите кои ќе ги слушаат во зимскиот семестар во учебната 2022 /2023. (неположените предмети од претходниот зимски и предметите од тековниот зимски семестар).



Студентите се должни да ги впишат во својот индекс насловите на пријавените предмети и бројот на (ЕКТС) кредити за секој предмет поединечно (на страната каде ќе го запишат зимскиот семестар во учебната 2022 /2023).

Студентите кои имаат освоено 200 кредити имаат право да запишат и дипломска работа. За таа цел треба да пополнат образец Избор на тема за дипломска работа (ОБ 8.2/12) и да го приложат заедно со другите документи.

Студентите кои заклучно со августовско-септемвриската испитна сесија не ги положиле испитите од зимскиот семестар од претходната учебна година, должни се истите да ги презапишат и да извршат дополнителна уплата:

1. Во висина од **20** еур (во денарска противвредност) за секој **првпат** презапишан предмет .
2. Во висина од **50** еур (во денарска противвредност) за секој **вторпат, третпат и повеќе пати** презапишан предмет .

Уплатата за презапишани предмети се врши на образец пп 50 , со цел на дознака - за презапишани предмети (Плаќањето за повеќе презапишани предмети може да се изврши на една уплатница) на следниот начин:

Назив на примачот: Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: **100 0000000630 95**

Износ:

Сметка на буџетски корисник: **1600104278 788 11**

Приходна шифра: **723012 41** начин: **2**

**За секое задоцнето запишување на семестар, студентите се должни да уплатат казна во висина од 500 денари , согласно одлуката бр.02-2331/1 од 16.09.2005 г. донесена врз основа на ценовникот за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите, (донесен од советот за развој и финансирање на високото образование).**